

Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 април 2019 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со ова решение се утврдува дека угостителскиот објект **МОТЕЛ МАКЕДОНИЈА Велес** со седиште на ул. Нас. место без уличен систем Долно Каласлари Велес ги исполнува условите за Мотел од втора категорија со четири (4) ѕвезди, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страната на Владата на Република Северна Македонија.

### Образложение

ДПТУ ОИЛ ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Скупи бб Скопје, поднесе барање бр. УП1 13-738 од 24.10.2018 година за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект **МОТЕЛ МАКЕДОНИЈА**, Велес со седиште на ул. Нас. место без уличен систем Долно Каласлари Велес, за мотел од втора категорија со четири (4) ѕвезди.

Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи по барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-738 од 5.3.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за мотел од втора категорија со четири ѕвезди пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).

Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува Решение за утврдување на категорија на угостителски објект.

Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр.45-2591/1  
16 април 2019 година  
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛОТ  
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

м-р Радмица Шекеринска  
Јанковска



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА  
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за  
определена категорија на угостителскиот објект за сместување  
Бр. УПД 13-738 од 05 / 03 / 2019 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,  
постапуваќи по барање бр. УПД 13-738 од 29.10.2018 година, поднесено од  
Дил Продукт Дооел со адреса Бул. Скупн 66 во  
Скопје за утврдување и исполнување услови за категоризација во  
угостителски објект Македонија (вид на угостителски објект)  
Мотел со предлог категорија од угостителот од четири (4) ѕвезди

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

Согласно Правилникот за категоризација на  
угостителски објекти при извршениот увид во  
Мотел Македонија, Комисијата констатира дека  
истот ги исполнува условите за Мотел од  
втора категорија со четири (4) ѕвезди.

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имаше следните забелешки:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Од наведеното се констатира дека објектот условите за бараната категорија	<input checked="" type="checkbox"/> ГИ ИСПОЛНУВА	<input type="checkbox"/> НЕ ГИ ИСПОЛНУВА
Записникот е прочитан на присутните Странки и забелешки:	<input type="checkbox"/> ИМА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕМА

Од Комисијата:

1. Сунѓи Јакумов
2. Торан Лазов
3. Даринка Мило
4. Зоран Ѓековиќ
5. Билал Мустафовски
6. Виктор Стојчевиќ
7. Огнен Трајковски
8. Гунџа Сали
9. Мара Барин
10. Димче Лазаровски
11. Иван Ивановиќ
12. М. Ристевски
13. Ismet Saliqi

Од Барателот:

1. Даре Трајковски

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр: УПА-13-738 од 24.10.2018 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА  
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект МОТЕЛ МАКЕДОНИЈА со седиште на адреса НАС. КЕСТО БЕЗ УЛИЦИ ОСТЕН ДОЛНО КАНАСАРИ, БЕЛЕГ ГИ исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за МОТЕЛ од СТОРА категорија со ЧЕТИРИ (4) ѕвезди.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

05.03.2019

Датум и место

Јане  
Комисија за категоризација  
Претседател

